

Службен весник

на Република Македонија

Број 74

14 април 2016, четврток

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2119. Одлука за поништување на Решенија за разрешување и назначување на в.д. директори во Јавните установи – Меѓуопштински центри за социјална работа.....	2	2125. Одлука за поништување на Решенија за назначување и разрешување на членови на работа на проект во Министерството за труд и социјална политика.....	6
2120. Одлука за поништување на Решенија за назначување и разрешување на членови на комисији во Министерството за труд и социјална политика.....	3	2126. Одлука за поништување на Решение за овластување во Министерството за труд и социјална политика.....	6
2121. Одлука за поништување на Одлука за измена на директор на УПН Проект во Министерството за труд и социјална политика.....	4	2127. Одлука за поништување на Решенија за распоредување, за именување, за измена на Решенија за распоредување и за утврдување на плата на работници во Министерството за внатрешни работи и за воспоставување на претходна состојба во Министерството за внатрешни работи.....	7
2122. Одлука за поништување на Решенија за распоредување на државни службеници во Министерството за труд и социјална политика.....	5	2128. Одлука за поништување на Правилници за систематизација на работните места во организациските единици за потребите на Министерството за внатрешни работи и во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.....	28
2123. Одлука за поништување на Решенија за назначување на кабинетски службеници во Министерството за труд и социјална политика.....	5	Огласен дел.....	1-36
2124. Одлука за поништување на овластувања во Министерството за труд и социјална политика.....	6		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2119.

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ НА В.Д. ДИРЕКТОРИ ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ – МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА**

1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за разрешување и назначување на в.д. директори во Јавните установи – Меѓуопштински центри за социјална работа и тоа:

-Решение за разрешување на директор на Јавна установа Специјален завод-Демир Капија со бр.04-2993/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа Специјален завод-Демир Капија со бр.04-2993/2 од 12.4.2016 година;

- Решение за разрешување на директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар со бр.04-2981/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар со бр.04-2981/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Штип со бр.04-2978/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Штип со бр.04-2978/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Струмица со бр.04-2977/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Струмица со бр.04-2977/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна установа Центар за социјална работа-Ресен со бр.04-2983/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа Центар за социјална работа-Ресен со бр.04-2983/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Радовиш со бр.04-2985/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Радовиш со бр.04-2985/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Прилеп со бр.04-3001/1 од 12.04.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Прилеп со бр.04-3001/2 од 12.04.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна установа Центар за социјална работа-Крушево со бр.04-3000/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа Центар за социјална работа-Крушево со бр.04-3000/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Берово со бр.04-2980/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Берово со бр.04-2980/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје со бр.04-2982/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје со бр.04-2982/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна установа Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје со бр.04-2986/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје со бр.04-2986/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна установа Центар за социјална работа-Демир Хисар со бр.04-2992/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување на вршител на должноста директор на Јавна установа Центар за социјална работа-Демир Хисар со бр.04-2992/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Кочани со бр.04-2984/1 од 12.04.2016 година;

-Решение за назначување на вршител на должноста директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Кочани со бр.04-2984/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна установа Дом за доенчиња и мали деца – Битола со бр.04-3002/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување на вршител на должноста директор на Јавна установа Дом за доенчиња и мали деца – Битола со бр.04-3002/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна установа Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско с.Банско со бр.04-2979/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско с.Банско со бр.04-2979/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Делчево со бр.04-2999/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Делчево со бр.04-2999/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Гевгелија со бр.04-2989/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Гевгелија со бр.04-2989/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Битола со бр.04-2998/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Битола со бр.04-2998/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Кавадарци со бр.04-2994/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Кавадарци со бр.04-2994/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Крива Паланка со бр.04-2997/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Крива Паланка со бр.04-2997/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Куманово со бр.04-2996/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Куманово со бр.04-2996/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Свети Николе со бр.04-2988/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Свети Николе со бр.04-2988/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна установа за згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје со бр.04-2987/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа за згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје со бр.04-2987/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна установа Детски дом „11-ти Октомври“ – Скопје со бр.04-2991/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа Детски дом „11-ти Октомври“ – Скопје со бр.04-2991/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна установа Центар за социјална работа-Кратово со бр.04-2990/1 од 12.4.2016 година и

-Решение за назначување на вршител на должноста директор на Јавна установа Центар за социјална работа-Кратово со бр.04-2990/2 од 12.4.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3631/1

14 април 2016 година

Скопје

Претседател на Владата

на Република Македонија,

Емил Димитриев, с.р.

2120.

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за назначување и разрешување на членови на комисији во Министерството за труд и социјална политика и тоа:

- Решение за определување на членови на Комисијата за ревизија на наод, оценка и мислење за утврдување на инвалидност односно неспособност за работа бр.09-996/4 од 14.3.2016 година,

- Решение за определување на претставници присутни на полагање на стручен испит за безбедност при работа бр. 08-9682/2 од 4.12.2015 година,

- Решение за формирање на комисија за ревизија на одржаните стручни испити со бр. 08-9623/2 од 4.12.2015 година,

- Решение за формирање комисија за изготвување на наод, оценка и мислење за решавање по изјавена жалба против првостепеното решение за правото на постојана парична помош со бр.10-114/1 од 8.1.2016 година,

- Решение за определување на членови на Комисија за преглед на воени инвалиди во второстепена постапка со бр.09-996/1 од 4.2.2016 година,

- Решение за формирање на Комисија за изготвување на наод, оценка и мислење за решавање по изјавена жалба против првостепено решение за правото на помош и нега од друго лице бр.10-2964/1 од 12.4.2016 година,

-Решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за давање стручно мислење при решавање по поднесени жалби против првостепено решение за правото на постојана парична помош бр.10-2965/1 од 12.4.2016 година,

-Решение за именување на членови на Комисија за лиценцирање на стручни лица во системот за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст и на директори на установи за деца бр.02-2966/1 од 12.4.2016 година,

- Решение за формирање на проектен тим за следење на имплементација на проектот за правна помош на ромската заедница, РОМЕД програмата и други проекти од Стратегијата за Роми бр.02-2968/1 од 12.4.2016 година,

- Решение за именување на членови на Комисијата за засновање на посвојување при Министерството за труд и социјална политика бр.02-2973/1 од 12.4.2016 година,

- Решение за изменување на Решението бр.03-5702/1 од 15.8.2013 и бр.03-7635/1 од 22.08.2014 година, донесено на 12.4.2016 година со архивски бр.02-2971/1 – Комисија за располагање со недвижни и движни ствари,

- Решение за изменување и дополнување на Решението бр.11-5233/3 од 23.7.2014 година, со архивски бр.02-2970/1 донесено на 12.4.2016 година - Комисија за верификација на прашања,

- Решение за формирање на Комисија за мониторинг за начинот на извршување на услугата на давателите на услуги од проектот „Бањско климатска рекреација“ на корисници на пензија за 2016 година бр.02-2972/1 од 12.4.2016 година,

- Решение за определување на членови на Комисијата за ревизија на наод, оценка и мислење за утврдување на инвалидност односно неспособност за работа бр.02-2967/1 од 12.4.2016 година,

- Решение за измена на член на Комисијата за издавање на лиценци за вршење на посредување за вработување во земјата и странство со наплата и наплата бр.02-2962/1 од 12.4.2016 година и

- Решение за измена на член на Комисијата за издавање на лиценци за вршење на привремени вработувања бр.02-2963/1 од 12.4.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3631/2
14 април 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

2121.

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ДИРЕКТОР НА УПН ПРОЕКТ ВО МИНИСТЕР- СТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. Со оваа одлука се поништува Одлуката за измена на директор на УПН проектот во Министерството за труд и социјална политика и тоа:

- Одлука за измена на директорот на УПН Проектот и именување на нов директор донесена на 12.4.2016 година со бр. 02-2969/1.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3631/3
14 април 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

2122.

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за распоредување на државни службеници во Министерство-то за труд и социјална политика и тоа:

- Решение за распоредување на државен службеник со бр.04-2956/1 донесено на 12.4.2016 година,
- Решение за плата на административен службеник со бр. 04-2956/2 донесено на 12.4.2016 година,
- Решение за распоредување на државен службеник со бр.04-2955/1 донесено на 12.4.2016 година,
- Решение за плата на административен службеник со бр. 04-2955/2 донесено на 12.4.2016 година,
- Решение за распоредување на државен службеник со бр.04-2954/1 донесено на 12.4.2016 година,
- Решение за плата на административен службеник со бр. 04-2954/2 донесено на 12.4.2016 година,
- Решение за распоредување на државен службеник со бр.04-2953/1 донесено на 12.4.2016 година,
- Решение за плата на административен службеник со бр.04-2953/2 донесено на 12.4.2016 година,
- Решение за распоредување на државен службеник со бр.04-2952/1 донесено на 12.4.2016 година,
- Решение за плата на административен службеник со бр.04-2952/2 донесено на 12.4.2016 година,
- Решение за распоредување на државен службеник со бр.04-2951/1 донесено на 12.4.2016 година,
- Решение за плата на административен службеник со бр.04-2951/2 донесено на 12.4.2016 година,
- Решение за распоредување на државен службеник со бр.04-2957/1 донесено на 12.4.2016 година,
- Решение за плата на административен службеник со бр. 04-2957/2 донесено на 12.4.2016 година,
- Решение за распоредување на државен службеник со бр.04-2958/1 донесено на 12.4.2016 година,
- Решение за плата на административен службеник со бр.04-2958/2 донесено на 12.4.2016 година,

- Решение за распоредување на државен службеник со бр.04-2959/1 донесено на 12.4.2016 година,

- Решение за плата на административен службеник со бр.04-2959/2 донесено на 12.4.2016 година,

- Решение за распоредување на државен службеник со бр.04-2960/1 донесено на 12.4.2016 година,

- Решение за плата на административен службеник со бр.04-2960/2 донесено на 12.4.2016 година,

- Решение за распоредување на државен службеник со бр.04-2961/1 донесено на 12.4.2016 година и

- Решение за плата на административен службеник со бр.04-2961/2 донесено на 12.4.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3631/4

14 април 2016 година

Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,**Емил Димитриев, с.р.****2123.**

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА КАБИНЕТСКИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за назначување на кабинетски службеници во Министерство-то за труд и социјална политика и тоа:

- Решенија за распоредување на државен службеник за кабинетски службеници со архивски бр.04 – 2948\1 од 12.4.2016 година, 04-2949\1 од 12.4.2016 година, 04-2950\1 од 12.4.2016 година, 04 – 2946\1 од 12.4.2016 година, 04-2947\1 од 12.4.2016 година и 04-2945\1 од 12.4.2016 година.

- Решенија за плата на административен кабинетски службеник со архивски бр. 04 – 2948\2 од 12.4.2016 година, 04-2949\2 од 12.4.2016 година, 04-2950\2 од 12.4.2016 година, 04 – 2946\2 од 12.4.2016 година, 04-2947\2 од 12.4.2016 година и 04-2945\2 од 12.4.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-3631/5
14 април 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

2124.

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

1. Со оваа одлука се поништуваат овластувањата во Министерството за труд и социјална политика и тоа:

- Овластување за вршење обработка на лични податоци во Министерството за труд и социјална политика со архивски бр.04 – 2936\1 од 12.4.2016 година, 04-2937\1 од 12.4.2016 година, 04-2938\1 од 12.4.2016 година, 04-2939\1 од 12.4.2016 година, 04-2940\1 од 12.4.2016 година, 04-2941\1 од 12.4.2016 година, 04 – 2974\1 од 12.4.2016 година, 04-2975\1 од 12.4.2016 година и 04-2976\1 од 12.4.2016 година и

- Овластување за прегледување и распоредување на документи/записи во Министерството за труд и социјална политика со архивски бр.02-2942/1 од 12.4.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-3631/6
14 април 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

2125.

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА РАБОТА НА ПРОЕКТ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за назначување и разрешување на членови на работа на проект во Министерството за труд и социјална политика и тоа:

- Решение за именување на член за работа на проект со бр. 02-2210/1 од 15.3.2016 година;

- Решение за именување на членови за работа на проект со бр. 10-11953/1 од 31.12.2015 година;

- Решение за именување на членови за работа на проект со бр. 10-11953/2 од 31.12.2015 година и

-Решение за избор на информатори за работа на проект ромски информативни центри во општина Кочани и Тетово со бр. 02-2943/1 од 12.4.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-3631/7
14 април 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

2126.

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

1. Со оваа одлука се поништува Решението за овластување во Министерството за труд и социјална политика и тоа:

- Решение за овластување со бр. 02-2944/1 донесено на 12.4.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-3631/8
14 април 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

2127.

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ, ЗА ИМЕНУВАЊЕ, ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЈА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТА НА РАБОТНИЦИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ И ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНА СОСТОЈБА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

I. Со оваа одлука се поништуваат следните решенија за распоредување, за именување, за измена на решенија за распоредување и за утврдување на плата на работници во Министерството за внатрешни работи:

1	Решение за распоредување бр.	13. 3 -	23597/1 од	12. 04. 2016 година
2	Решение за распоредување бр.	13. 3 -	23598/1 од	12. 04. 2016 година
3	Решение за распоредување бр.	13. 3 -	23599/1 од	12. 04. 2016 година
4	Решение за распоредување бр.	13. 3 -	23600/1 од	12. 04. 2016 година
5	Решение за распоредување бр.	13. 3 -	23601/1 од	12. 04. 2016 година
6	Решение за распоредување бр.	13. 3 -	23602/1 од	12. 04. 2016 година
7	Решение за распоредување бр.	13. 3 -	23603/1 од	12. 04. 2016 година
8	Решение за распоредување бр.	13. 3 -	23604/1 од	12. 04. 2016 година
9	Решение за распоредување бр.	13. 3 -	23605/1 од	12. 04. 2016 година
10	Решение за распоредување бр.	13. 3 -	23606/1 од	12. 04. 2016 година
11	Решение за распоредување бр.	13. 3 -	23607/1 од	12. 04. 2016 година
12	Решение за распоредување бр.	13. 3 -	23608/1 од	12. 04. 2016 година
13	Решение за распоредување бр.	13. 3 -	23609/1 од	12. 04. 2016 година
14	Решение за распоредување бр.	13. 3 -	23585/1 од	12. 04. 2016 година
15	Решение за распоредување бр.	13. 3 -	23586/1 од	12. 04. 2016 година
16	Решение за распоредување бр.	13. 3 -	23613/1 од	12. 04. 2016 година
17	Решение за распоредување бр.	13. 3 -	23614/1 од	12. 04. 2016 година
18	Решение за распоредување бр.	13. 3 -	23615/1 од	12. 04. 2016 година
19	Решение за распоредување бр.	13. 3 -	23616/1 од	12. 04. 2016 година
20	Решение за распоредување бр.	13. 3 -	23617/1 од	12. 04. 2016 година

[illegible]

62	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23873/1 од	12. 04. 2016 година
63	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23874/1 од	12. 04. 2016 година
64	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23875/1 од	12. 04. 2016 година
65	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23876/1 од	12. 04. 2016 година
66	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23892/1 од	12. 04. 2016 година
67	Решение за утврдување на плата бр.	22.6 -	23892/2 од	12. 04. 2016 година
68	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23951/1 од	12. 04. 2016 година
69	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23952/1 од	12. 04. 2016 година
70	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23997/1 од	12. 04. 2016 година
71	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23998/1 од	12. 04. 2016 година
72	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23999/1 од	12. 04. 2016 година
73	Решение за распоредување бр.	22.6 -	24000/1 од	12. 04. 2016 година
74	Решение за распоредување бр.	22.6 -	24001/1 од	12. 04. 2016 година
75	Решение за распоредување бр.	22.6 -	24002/1 од	12. 04. 2016 година
76	Решение за распоредување бр.	22.6 -	24003/1 од	12. 04. 2016 година
77	Решение за распоредување бр.	22.6 -	24004/1 од	12. 04. 2016 година
78	Решение за распоредување бр.	22.6 -	24005/1 од	12. 04. 2016 година
79	Решение за распоредување бр.	22.6 -	24006/1 од	12. 04. 2016 година
80	Решение за распоредување бр.	22.6 -	24007/1 од	12. 04. 2016 година
81	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23653/1 од	12. 04. 2016 година
82	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23654/1 од	12. 04. 2016 година
83	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23655/1 од	12. 04. 2016 година
84	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23656/1 од	12. 04. 2016 година
85	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23748/1 од	12. 04. 2016 година
86	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23749/1 од	12. 04. 2016 година
87	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23750/1 од	12. 04. 2016 година
88	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23751/1 од	12. 04. 2016 година
89	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23752/1 од	12. 04. 2016 година
90	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23753/1 од	12. 04. 2016 година
91	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23754/1 од	12. 04. 2016 година
92	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23755/1 од	12. 04. 2016 година
93	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23756/1 од	12. 04. 2016 година
94	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23797/1 од	12. 04. 2016 година
95	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23798/1 од	12. 04. 2016 година
96	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23799/1 од	12. 04. 2016 година
97	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23897/1 од	12. 04. 2016 година
98	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23898/1 од	12. 04. 2016 година
99	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23899/1 од	12. 04. 2016 година
100	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23900/1 од	12. 04. 2016 година
101	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23901/1 од	12. 04. 2016 година

102	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23902/1 од	12. 04. 2016 година
103	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23903/1 од	12. 04. 2016 година
104	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23904/1 од	12. 04. 2016 година
105	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23905/1 од	12. 04. 2016 година
106	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23906/1 од	12. 04. 2016 година
107	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23907/1 од	12. 04. 2016 година
108	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23908/1 од	12. 04. 2016 година
109	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23909/1 од	12. 04. 2016 година
110	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23910/1 од	12. 04. 2016 година
111	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23911/1 од	12. 04. 2016 година
112	Решение за распоредување бр.	22.6 -	24247/1 од	13. 04. 2016 година
113	Решение за распоредување бр.	22.6 -	24248/1 од	13. 04. 2016 година
114	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23724/ 1 од	12. 04. 2016 година
115	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23725/ 1 од	12. 04. 2016 година
116	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23726/ 1 од	12. 04. 2016 година
117	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23727/ 1 од	12. 04. 2016 година
118	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23729/ 1 од	12. 04. 2016 година
119	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23730/ 1 од	12. 04. 2016 година
120	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23731/ 1 од	12. 04. 2016 година
121	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23732/ 1 од	12. 04. 2016 година
122	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23733/ 1 од	12. 04. 2016 година
123	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23734/ 1 од	12. 04. 2016 година
124	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23735/ 1 од	12. 04. 2016 година
125	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23736/ 1 од	12. 04. 2016 година
126	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23803/ 1 од	12. 04. 2016 година
127	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23817/ 1 од	12. 04. 2016 година
128	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23818/ 1 од	12. 04. 2016 година
129	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23819/ 1 од	12. 04. 2016 година
130	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23820/ 1 од	12. 04. 2016 година
131	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23821/ 1 од	12. 04. 2016 година
132	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23822/ 1 од	12. 04. 2016 година
133	Решение за измена на решение за распоредување бр.	22.6 -	23895/ 1 од	12. 04. 2016 година
134	Решение за измена на решение за распоредување бр.	22.6 -	24013/1 од	12. 04. 2016 година
135	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23767/ 1 од	12. 04. 2016 година
136	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23768/ 1 од	12. 04. 2016 година
137	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23769/ 1 од	12. 04. 2016 година
138	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23771/ 1 од	12. 04. 2016 година
139	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23772/ 1 од	12. 04. 2016 година
140	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23773/ 1 од	12. 04. 2016 година

141	Решение за утврдување на плата бр.	22.6 -	23804/ 1 од	12. 04. 2016 година
142	Решение за распоредување бр.	22.6 -	24249/ 1 од	13. 04. 2016 година
143	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23737/ 1 од	12. 04. 2016 година
144	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23738/ 1 од	12. 04. 2016 година
145	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23739/ 1 од	12. 04. 2016 година
146	Решение за измена на решение за распоредување бр.	22.6 -	24009/ 1 од	12. 04. 2016 година
147	Решение за распоредување бр.	22.6 -	24246/ 1 од	13. 04. 2016 година
148	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23657/ 1 од	12. 04. 2016 година
149	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23658/ 1 од	12. 04. 2016 година
150	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23659/ 1 од	12. 04. 2016 година
151	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23728/ 1 од	12. 04. 2016 година
152	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23717/ 1 од	12. 04. 2016 година
153	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23718/ 1 од	12. 04. 2016 година
154	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23719/ 1 од	12. 04. 2016 година
155	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23720/ 1 од	12. 04. 2016 година
156	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23721/ 1 од	12. 04. 2016 година
157	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23722/ 1 од	12. 04. 2016 година
158	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23723/ 1 од	12. 04. 2016 година
159	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23960/ 1 од	12. 04. 2016 година
160	Решение за утврдување на плата бр.	22.6 -	23960/2 од	12. 04. 2016 година
161	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23761/ 1 од	12. 04. 2016 година
162	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23763/ 1 од	12. 04. 2016 година
163	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23764/ 1 од	12. 04. 2016 година
164	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23765/ 1 од	12. 04. 2016 година
165	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23766/ 1 од	12. 04. 2016 година
166	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23777/ 1 од	12. 04. 2016 година
167	Решение за именување бр.	22.6 -	23823/ 1 од	12. 04. 2016 година
168	Решение за именување бр.	22.6 -	23830/ 1 од	12. 04. 2016 година
169	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23637/1 од	12. 04. 2016 година
170	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23638/1 од	12. 04. 2016 година
171	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23639/1 од	12. 04. 2016 година
172	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23640/1 од	12. 04. 2016 година
173	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23641/1 од	12. 04. 2016 година
174	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23642/1 од	12. 04. 2016 година
175	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23643/1 од	12. 04. 2016 година
176	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23644/1 од	12. 04. 2016 година
177	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23645/1 од	12. 04. 2016 година
178	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23646/1 од	12. 04. 2016 година

179	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23647/1 од	12. 04. 2016 година
180	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23648/1 од	12. 04. 2016 година
181	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23649/1 од	12. 04. 2016 година
182	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23650/1 од	12. 04. 2016 година
183	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23651/1 од	12. 04. 2016 година
184	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23740/1 од	12. 04. 2016 година
185	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23741/1 од	12. 04. 2016 година
186	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23742/1 од	12. 04. 2016 година
187	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23743/1 од	12. 04. 2016 година
188	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23744/1 од	12. 04. 2016 година
189	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23745/1 од	12. 04. 2016 година
190	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23746/1 од	12. 04. 2016 година
191	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23747/1 од	12. 04. 2016 година
192	Решение за именување бр.	22.6 -	23828/1 од	12. 04. 2016 година
193	Решение за именување бр.	22.6 -	23831/1 од	12. 04. 2016 година
194	Решение за именување бр.	22.6 -	23832/1 од	12. 04. 2016 година
195	Решение за именување бр.	22.6 -	23833/1 од	12. 04. 2016 година
196	Решение за именување бр.	22.6 -	23834/1 од	12. 04. 2016 година
197	Решение за именување бр.	22.6 -	23835/1 од	12. 04. 2016 година
198	Решение за именување бр.	22.6 -	23836/1 од	12. 04. 2016 година
199	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23662/1 од	12. 04. 2016 година
200	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23663/1 од	12. 04. 2016 година
201	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23664/1 од	12. 04. 2016 година
202	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23665/1 од	12. 04. 2016 година
203	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23666/1 од	12. 04. 2016 година
204	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23667/1 од	12. 04. 2016 година
205	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23668/1 од	12. 04. 2016 година
206	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23669/1 од	12. 04. 2016 година
207	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23670/1 од	12. 04. 2016 година
208	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23671/1 од	12. 04. 2016 година
209	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23672/1 од	12. 04. 2016 година
210	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23673/1 од	12. 04. 2016 година
211	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23674/1 од	12. 04. 2016 година
212	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23675/1 од	12. 04. 2016 година
213	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23676/1 од	12. 04. 2016 година
214	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23761/1 од	12. 04. 2016 година
215	Решение за именување бр.	22.6 -	23829/1 од	12. 04. 2016 година
216	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23660/1 од	12. 04. 2016 година
217	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23630/1 од	12. 04. 2016 година
218	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23631/1 од	12. 04. 2016 година
219	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23632/1 од	12. 04. 2016 година

220	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23633/1 од	12. 04. 2016 година
221	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23718/1 од	12. 04. 2016 година
222	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23774/1 од	12. 04. 2016 година
223	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23775/1 од	12. 04. 2016 година
224	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23776/1 од	12. 04. 2016 година
225	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23779/1 од	12. 04. 2016 година
226	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23780/1 од	12. 04. 2016 година
227	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23781/1 од	12. 04. 2016 година
228	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23783/1 од	12. 04. 2016 година
229	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23784/1 од	12. 04. 2016 година
230	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23785/1 од	12. 04. 2016 година
231	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23786/1 од	12. 04. 2016 година
232	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23787/1 од	12. 04. 2016 година
233	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23788/1 од	12. 04. 2016 година
234	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23789/1 од	12. 04. 2016 година
235	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23790/1 од	12. 04. 2016 година
236	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23791/1 од	12. 04. 2016 година
237	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23792/1 од	12. 04. 2016 година
238	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23793/1 од	12. 04. 2016 година
239	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23794/1 од	12. 04. 2016 година
240	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23796/1 од	12. 04. 2016 година
241	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23806/1 од	12. 04. 2016 година
242	Решение за именување бр.	22.6 -	23824/1 од	12. 04. 2016 година
243	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23959/1 од	12. 04. 2016 година
244	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23580/1 од	12. 04. 2016 година
245	Решение за утврдување на плата бр.	22.6 -	23580/2 од	12. 04. 2016 година
246	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23677/1 од	12. 04. 2016 година
247	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23678/1 од	12. 04. 2016 година
248	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23679/1 од	12. 04. 2016 година
249	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23680/1 од	12. 04. 2016 година
250	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23681/1 од	12. 04. 2016 година
251	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23682/1 од	12. 04. 2016 година
252	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23683/1 од	12. 04. 2016 година
253	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23684/1 од	12. 04. 2016 година
254	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23685/1 од	12. 04. 2016 година
255	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23686/1 од	12. 04. 2016 година
256	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23688/1 од	12. 04. 2016 година
257	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23689/1 од	12. 04. 2016 година
258	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23690/1 од	12. 04. 2016 година
259	Решение за распоредување бр.	22.6 -	23691/1 од	12. 04. 2016 година

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

424	Решение за именување бр.	22.6 -	23625/1 од	12. 04. 2016 година
425	Решение за именување бр.	22.6 -	23626/1 од	12. 04. 2016 година
426	Решение за именување бр.	22.6 -	23627/1 од	12. 04. 2016 година
427	Решение за именување бр.	22.6 -	23628/1 од	12. 04. 2016 година
428	Решение за именување бр.	22.6 -	23629/1 од	12. 04. 2016 година
429	Решение за распоредување бр.	22.6 -	24026/1 од	13. 04. 2016 година
430	Решение за распоредување бр.	22.6 -	24027/1 од	13. 04. 2016 година
431	Решение за распоредување бр.	22.6 -	24028/1 од	13. 04. 2016 година
432	Решение за распоредување бр.	22.6 -	24029/1 од	13. 04. 2016 година

II. На местото од решенијата наброени во точката I. од оваа одлука, во Министерството за внатрешни работи се применуваат следните решенија за распоредување:

1. Решение за распоредување на работник со бр.38-62441/1 од 01.10.2015 г.
2. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-73466/1 од 09.03.2015 г.
3. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-77313/1 од 19.10.2015 г.
4. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-66850/1 од 04.10.2015 г.
5. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-69837 од 05.10.2015 г.
6. Решение за распоредување на работник со бр.13.3-83684/1 од 12.11.2015 г.
7. Решение за распоредување на работник со бр.22.6-82405/1 од 06.11.2015 г.
8. Решение за распоредување на работник со бр.22.6-82406/1 од 06.11.2015 г.
9. Решение за распоредување на работник со бр.22.6-83372/1 од 11.11.2015 г.
10. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-72781/1 од 09.10.2015 г.
11. Решение за распоредување на работник со бр.22.6-82412/1 од 06.11.2015 г.
12. Решение за распоредување на работник со бр.22.6-82410/1 од 06.11.2015 г.
13. Решение за распоредување на работник со бр.22.6-82396/1 од 06.11.2015 г.
14. Решение за распоредување на работник со бр.22.6-82409/1 од 06.11.2015 г.
15. Решение за распоредување на работник со бр.22.6-82407/1 од 06.11.2015 г.
16. Решение за распоредување на работник со бр.22.6-82411/1 од 06.11.2015 г.
17. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-73025/1 од 09.10.2015 г.
18. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-69352/1 од 05.10.2015 г.
19. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-69353/1 од 05.10.2015 г.
20. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-69354/1 од 05.10.2015 г.
21. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-69355/1 од 05.10.2015 г.
22. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-69356/1 од 05.10.2015 г.
23. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-66503/1 од 04.10.2015 г.
24. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-77005/1 од 19.10.2015 г.
25. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-72090/1 од 08.10.2015 г.
26. Решение за распоредување на работник со бр.22.6-77715/1 од 20.10.2015 г.
27. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-69576/1 од 01.10.2015 г.
28. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-69167/1 од 01.10.2015 г.
29. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-68671/1 од 01.10.2015 г.
30. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-69143/1 од 01.10.2015 г.

31. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-68417/1 од 01.10.2015 г.
32. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-69577/1 од 01.10.2015 г.
33. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-69197/1 од 01.10.2015 г.
34. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-69575/1 од 01.10.2015 г.
35. Решение за распоредување на работник со бр.23.5-13664/1 од 06.03.2012 г.
36. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-69154/1 од 01.10.2015 г.
37. Решение за распоредување на работник со бр.22.5-1942/1 од 10.01.2014 г.
38. Решение за распоредување на работник со бр.23.5-83348/1 од 01.12.2014 г.
39. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-72093/1 од 01.10.2015 г.
40. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-72117/1 од 01.10.2015 г.
41. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-74668/1 од 01.10.2015 г.
42. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-72099/1 од 01.10.2015 г.
43. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-72045/1 од 01.10.2015 г.
44. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-76029/1 од 16.10.2015 г.
45. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-76993/1 од 19.10.2015 г.
46. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-77024/1 од 19.10.2015 г.
47. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-76004/1 од 16.10.2015 г.
48. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-75987/1 од 16.10.2015 г.
49. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-77262/1 од 16.10.2015 г.
50. Решение за распоредување на работник со бр.22.6-78144/1 од 21.10.2015 г.
51. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-од 16.10.2015 г.
52. Решение за распоредување на работник со бр.24.7- од 16.10.2015 г.
53. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-77067/1 од 19.10.2015 г.
54. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-73354/1 од 09.10.2015 г.
55. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-77168/1 од 19.10.2015 г.
56. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-76876/1 од 19.10.2015 г.
57. Решение за распоредување на работник со бр.22.6-78527/1 од 22.10.2015 г.
58. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-76964/1 од 19.10.2015 г.
59. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-73316/1 од 09.10.2015 г.
60. Решение за распоредување на работник со бр.22.6-78142/1 од 21.10.2015 г.
61. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-69151/1 од 05.10.2015 г.
62. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-77171/1 од 19.10.2015 г.
63. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-68796/1 од 05.10.2015 г.
64. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-76952/1 од 19.10.2015 г.
65. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-75986/1 од 16.10.2015 г.
66. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-77037/1 од 19.10.2015 г.
67. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-76778/1 од 19.10.2015 г.
68. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-76671/1 од 19.10.2015 г.
69. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-77133/1 од 19.10.2015 г.
70. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-76758/1 од 19.10.2015 г.
71. Решение за распоредување на работник со бр.22.6-78145/1 од 21.10.2015 г.
72. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-64324/1 од 04.10.2015 г.
73. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-73488/1 од 09.10.2015 г.
74. Решение за распоредување на работник со бр.23.5-30231/1 од 14.05.2012 г.
75. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-75155/1 од 15.10.2015 г.
76. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-77006/1 од 19. 10. 2015 г.
77. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68624/1 од 05. 10. 2015 г.
78. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-64407/1 од 04.10.2015 г.

79. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-64399/1 од 04.10.2015 г.
80. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-64433/1 од 04.10.2015 г.
81. Решение за распоредување на работник со бр.22.5-86910/1 од 29.12.2013 г.
82. Решение за распоредување на работник со бр.23.5-52593/1 од 18.07.2014 г.
83. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-73358/1 од 09.10.2015 г.
84. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-73067/1 од 09.10.2015 г.
85. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-73330/1 од 09.10.2015 г.
86. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-73465/1 од 09.10.2015 г.
87. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-66167/1 од 04.10.2015 г.
88. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-73164/1 од 09.10.2015 г.
89. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-72951/1 од 09.10.2015 г.
90. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-73428/1 од 09.10.2015 г.
91. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-73154/1 од 09.10.2015 г.
92. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-73162/1 од 09.10.2015 г.
93. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-72929/1 од 09.10.2015 г.
94. Решение за распоредување на работник со бр.22.6-83373/1 од 11.11.2015 г.
95. Решение за распоредување на работник со бр.22.5-87195/1 од 29.12.2013 г.
96. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-63888/1 од 04.10.2015 г.
97. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-64243/1 од 04.10.2015 г.
98. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-64836/1 од 04.10.2015 г.
99. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-70285/1 од 05.10.2015 г.
100. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-64842/1 од 04.10.2015 г.
101. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-64833/1 од 04.10.2015 г.
102. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-12661/1 од 24.02.2015 г.
103. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-12660/1 од 24.02.2015 г.
104. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69798/1 од 05.10.2015 г.
105. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69506/1 од 05.10.2015 г.
106. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-66949/1 од 04.10.2015 г.
107. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69992/1 од 05.10.2015 г.
108. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69640/1 од 05.10.2015 г.
109. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69672/1 од 05.10.2015 г.
110. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-66043/1 од 04.10.2015 г.
111. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67117/1 од 04.10.2015 г.
112. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-71021/1 од 07.10.2015 г.
113. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67511/1 од 04.10.2015 г.
114. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69241/1 од 05.10.2015 г.
115. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69665/1 од 05.10.2015 г.
116. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69674/1 од 05.10.2015 г.
117. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68325/1 од 05.10.2015 г.
118. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68328/1 од 05.10.2015 г.
119. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68323/1 од 05.10.2015 г.
120. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69108/1 од 05.10.2015 г.
121. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69912/1 од 05.10.2015 г.
122. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69833/1 од 05.10.2015 г.
123. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69965/1 од 05.10.2015 г.
124. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-71013/1 од 02.10.2015 г.
125. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68307/1 од 05.10.2015 г.
126. Решение за распоредување на работник со бр. 23.5-9086/1 од 31. 01. 2014 г.

127. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-67225/1 од 04.10.2015 г.
128. Решение за распоредување на работник со бр.22.6-83375/1 од 11.11.2015 г.
129. Решение за распоредување на работник со бр.22.6-83376/1 од 11.11.2015 г.
130. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-64310/1 од 04.10.2015 г.
131. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-64944/1 од 04.10.2015 г.
132. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-77313/1 од 19.10.2015 г.
133. Решение за распоредување на работник со бр.22.6-78658/1 од 22.10.2015 г.
134. Решение за распоредување на работник со бр.22.6-68657/1 од 22.10.2015 г.
135. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-64119/1 од 04.10.2015 г.
136. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-71696/1 од 08.10.2015 г.
137. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-77313/1 од 19.10.2015 г.
138. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-66850/1 од 04.10.2015 г.
139. Решение за распоредување на работник со бр.22.5-85595/1 од 28.12.2013 г.
140. Решение за распоредување на работник со бр.14.3-25546/1 од 01.02.2014 г.
141. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-70951/1 од 07.10.2015 г.
142. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-64565/1 од 04.10.2015 г.
143. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-64580/1 од 04.10.2015 г.
144. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-64564/1 од 04.10.2015 г.
145. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-65095/1 од 04.10.2015 г.
146. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-65053/1 од 04.10.2015 г.
147. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-65058/1 од 04.10.2015 г.
148. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-65056/1 од 04.10.2015 г.
149. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-65159/1 од 04.10.2015 г.
150. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-65098/1 од 04.10.2015 го.
151. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-65109/1 од 04.10.2015 г.
152. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-65141/1 од 04.10.2015 г.
153. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-65182/1 од 04.10.2015 г.
154. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-65138/1 од 04.10.2015 г.
155. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-65076/1 од 04.10.2015 г.
156. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-68817/1 од 05.10.2015 г.
157. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-66884/1 од 04.10.2015 г.
158. Решение за распоредување на работник со бр.38-62441/1 од 01.10.2015 г.
159. Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-83374/1 од 11.11. 2015 г.
160. Решение за распоредување на работник со бр. 38-62461/1 од 01.10.2015 г.
161. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-73547/1 од 09.10.2015 г.
162. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-73542/1 од 09.10.2015 г.
163. Решение за распоредување на работник со бр. 23.5-93270/1 од 26.12.2014г.
164. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-12665/1 од 24.02.2015г.
165. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-72993/1 од 01.10.2015г.
166. Решение за распоредување на работник со бр.22.6-77953/1 од 01.03.2010г.
167. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-77061/1 од 10.10.2015г.
168. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-70946/1 од 01.10.2015г.
169. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-70257/1 од 01.10.2015г.
170. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-66777/1 од 01.10.2015г.
171. Решение за распоредување на работник со бр. 22.5 – 89811/1 од 30. 12. 2013 г.
172. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 72034/1 од 08. 10. 2015г.
173. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 65194/1 од 04. 10. 2015 г.
174. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 70282/1 од 05. 10. 2015г.

175. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 65835/1 од 04. 10. 2015г.
176. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 65579/1 од 04. 10. 2015 г
177. Решение за распоредување на работник со бр. 22.5 – 86090/1 од 28. 12. 2013г.
178. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 73578/1 од 09. 10. 2015 г.
179. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 12662/1 од 24. 02. 2015г.
180. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 12663/1 од 24. 02. 2015г.
181. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 12664/1 од 24. 02. 2015г.
182. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68886/1 од 05.10.2015 г.
183. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68949/1 од 05.10. 2015 г.
184. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-73749/1 од 10/10/2015г.
185. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-73786/1 од 10/10/2015г.
186. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67445/1 од 04/10/2015г.
187. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68439/1 од 04/10/2015г.
188. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68439/1 од 04/10/2015г.
189. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68618/1 од 05/10/2015г.
190. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-73685/1 од 10/10/2015г.
191. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68948/1 од 04/10/2015г.
192. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67270/1 од 04/10/2015г.
193. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68375/1 од 05/10/2015 г.
194. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68828/1 од 05/10/2015г.
195. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67431/1 од 04/10/2015 г.
196. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69330/1 од 05/10/2015г.
197. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67420/1 од 04/10/2015г.
198. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69179/1 од 05/10/2015 г.
199. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68367/1 од 05/10/2015 г.
200. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69568/1 од 05/10/2015г.
201. Решение за распоредување на работник со бр. 22.5-83114/1 од 23/12/2013 г.
202. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-66093/1 од 04/10/2015 г.
203. Решение за распоредување на работник со бр. 24,7-72269/1 од 05/10/2015г.
204. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68641/1 од 05/10/2015 г.
205. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68771/1 од 05/10/2015 г.
206. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68656/1 од 05/10/2015г.
207. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-69118/1 од 05/10/2015 г.
208. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-67391/1 од 04/10/2015 г.
209. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-67376/1 од 04/10/2015 г.
210. Решение за распоредување на работник со бр. 226-77819/1 од 20/10/2015 г.
211. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68859/1 од 05/10/2015г.
212. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68617/1 од 05/10/2015 г.
213. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68644/1 од 05/10/2015 г.
214. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68567/1 од 05/10/2015 г.
215. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69207/1 од 05/10/2015 г.
216. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68411/1 од 04/10/2015 г.
217. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69150/1 од 05/10/2015 г.
218. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68856/1 од 05/10/2015 г.
219. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68508/1 од 05/10/2015 г.
220. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67372/1 од 04/10/2015 г.
221. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68448/1 од 04/10/2015 г.
222. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68853/1 од 05/10/2015 г.

223. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-74169/1 од 05/10/2015 г.
224. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69146/1 од 05/10/2015 г.
225. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68715/1 од 05/10/2015 г.
226. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68692/1 од 05/10/2015 г.
227. Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-78713/1 од 22/10/2015 г.
228. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68962/1 од 05/10/2015 г.
229. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67342/1 од 04/10/2015 г.
230. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-76546/1 од 19/10/2015 г.
231. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68451/1 од 04/10/2015 г.
232. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68942/1 од 05/10/2015 г.
233. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-73661/1 од 10/10/2015 г.
234. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-72147/1 од 05/10/2015 г.
235. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-73771/1 од 10/10/2015 г.
236. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67311/1 од 04/10/2015 г.
237. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68443/1 од 04/10/2015 г.
238. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68795/1 од 05/10/2015 г.
239. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69280/1 од 05/10/2015 г.
240. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67447/1 од 04/10/2015 г.
241. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68848/1 од 05/10/2015 г.
242. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68529/1 од 05/10/2015 г.
243. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68527/1 од 05/10/2015 г.
244. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67466/1 од 04/10/2015 г.
245. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67475/1 од 04/10/2015 г.
246. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68912/1 од 05/10/2015 г.
247. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68372/1 од 05/10/2015 г.
248. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67507/1 од 04/10/2015 г.
249. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-75148/1 од 15/10/2015 г.
250. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67457/1 од 04/10/2015 г.
251. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68869/1 од 05/10/2015 г.
252. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 68629/1 од 05. 10. 2015г.
253. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 71023/1 од 07. 10. 2015 г.
254. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 68679/1 од 05. 10. 2015г.
255. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 68418/1 од 04. 10. 2015г.
256. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 67501/1 од 04. 10. 2015 г.
257. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 69295/1 од 05. 10. 2015 г
258. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 67474/1 од 04. 10. 2015 г
259. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 72279/1 од 05. 10. 2015г
260. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 –737785/1 од 10. 10. 2015 г
261. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 –68711/1 од 05. 10. 2015 г
262. Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 –82409/1 од 06. 11. 2015 г
263. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 –69169/1 од 05. 10. 2015 г.
264. Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 –82410/1 од 06. 11. 2015 г.
265. Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 –82407/1 од 06. 11. 2015 г.
266. Решение за распоредување на работник со бр. 38-62601 /1 од 01. 10. 2015 г.
267. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67506 /1 од 04. 10. 2015 г.
268. Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-82411 /1 од 06. 11. 2015 г.
269. Решение за распоредување на работник со бр. 23.5-8876/1 од 31. 01. 2014 г.
270. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-72146/1 од 05. 10. 2015 г.

271. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68473/1 од 05. 10. 2015 г.
272. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-76772/1 од 19. 10. 2015 г.
273. Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-82396/1 од 06. 11. 2015 г.
274. Решение за откажување на договор со бр. 22.5-62413/1 од 18. 08. 2011 година
275. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-73577/1 од 05. 10. 2015 г.
276. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69299/1 од 05. 10. 2015 г.
277. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68388/1 од 05. 10. 2015 г.
278. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67328/1 од 04. 10. 2015 г.
279. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68399/1 од 05. 10. 2015 г.
280. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67302/1 од 04. 10. 2015 г.
281. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69858/1 од 05. 10. 2015 г.
282. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67288/1 од 04. 10. 2015 г.
283. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67292/1 од 04. 10. 2015 г.
284. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67469/1 од 04. 10. 2015 г.
285. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68887/1 од 05. 10. 2015 г.
286. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68709/1 од 05. 10. 2015 г.
287. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-71688 /1 од 08. 10. 2015 г.
288. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68425/1 од 04. 10. 2015 г.
289. Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-78715 /1 од 22. 10. 2015 г.
290. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-71689 /1 од 08. 10. 2015 г.
291. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67473/1 од 04. 10. 2015 г.
292. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68840/1 од 05. 10. 2015 г.
293. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-70262/1 од 05. 10. 2015 г.
294. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-75775 /1 од 15. 10. 2015 г.
295. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68747/1 од 05. 10. 2015 г.
296. Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-82384/1 од 06. 11. 2015 г.
297. Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-78638/1 од 22. 10. 2015 г.
298. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-76727/1 од 19. 10. 2015 г.
299. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67463/1 од 04. 10. 2015 г.
300. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-72259/1 од 05. 10. 2015 г.
301. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68459/1 од 04. 10. 2015 г.
302. Решение за распоредување на работник со бр. 22.5-83098/1 од 23. 12. 2013 г.
303. Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-82391/1 од 06. 11. 2015 г.
304. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67437/1 од 04. 10. 2015 г.
305. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-72290/1 од 08. 10. 2015 г.
306. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-66040/1 од 04. 10. 2015 г.
307. Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-82388 /1 од 06. 11. 2015 г.,
308. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69320/1 од 05. 10. 2015 г.
309. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68991/1 од 05. 10. 2015 г.
310. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-73740 /1 од 10. 10. 2015 г.
311. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-73813 /1 од 10. 10. 2015 г.
312. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-73833/1 од 10. 10. 2015 г.
313. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-73684 /1 од 10. 10. 2015 г.
314. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-73655 /1 од 10. 10. 2015 г.
315. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-73652 /1 од 10. 10. 2015 г.
316. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-73801 /1 од 10. 10. 2015 г.
317. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-73787 /1 од 10. 10. 2015 г.
318. Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-77819 /1 од 20. 10. 2015 г.

319. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67478/1 од 04. 10. 2015г.
320. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68631/1 од 05. 10. 2015г.
321. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67448/1 од 04. 10. 2015 г.
322. Решение за распоредување на работник со бр. 23.5-52964/1 од 22. 07. 2010 г.
323. Решение за распоредување на работник со бр. 22.5-83132/1 од 23. 12. 2013 г.
324. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68752/1 од 05. 10. 2015 г.
325. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-73556/1 од 09. 10. 2015 г.
326. Решение за распоредување на работник со бр. 23.5-49870/1 од 09. 07. 2014г.
327. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69243/1 од 05. 10. 2014 г.
328. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68903/1 од 05. 10. 2014 г.
329. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68904/1 од 05. 10. 2014г.
330. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68867/1 од 05. 10. 2014 г.
331. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68798/1 од 05. 10. 2014 г.
332. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68391/1 од 05. 10. 2014 г.
333. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68544/1 од 05. 10. 2014 г.
334. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-72140/1 од 05. 10. 2014 г.
335. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-73608 /1 од 10. 10. 2014 г.
336. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-72434/1 од 09. 10. 2014 г.
337. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-73734/1 од 10. 10. 2014 г.
338. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68610/1 од 05. 10. 2014г.
339. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-75720/1 од 16. 10. 2014 г.
340. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-76917/1 од 19. 10. 2014 г.
341. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7. – 68381/1 од 05/10/2015 г.
342. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69244/1 од 05/10/2015 г.
343. Решение за распоредување на работник со бр. 22.6– 78641/1 од 22/10/2015г.
344. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7– 68470/1 од 05. 10. 2015 г.
345. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7– 71697/1 од 08/10/2015 г.
346. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-72092/1 од 08/10/2015 г.
347. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69017/1 од 05/10/2015 г.
348. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67408/1 од 04/10/2015 г.
349. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-67421/1 од 04/10/2015 г.
350. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68830/1 од 05/10/2015 г.
351. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69011/1 од 05/10/2015 г.
352. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69018/1 од 05/10/2015 г.
353. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68980/1 од 05/10/2015 г.
354. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-73832/1 од 10/10/2015 г.
355. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-77036/1 од 19/10/2015 г.
356. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-66489/1 од 05/10/2015 г.
357. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-72256/1 од 05/10/2015 г.
358. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-68376/1 од 05/10/2015 г.
359. Решение за распоредување на работник со бр. 22.5-5554/1 од 25/01/2013 г.
360. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 64381/1 од 04. 10. 2015 г.
361. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 64385/1 од 04. 10. 2015 г.
362. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 64384/1 од 04. 10. 2015 г.
363. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 64329/1 од 04. 10. 2015г.
364. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 64454/1 од 04. 10. 2015г.
365. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 77304/1 од 19. 10. 2015 г.
366. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 77305/1 од 19. 10. 2015 г.

367. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 – 70910/1 од 07. 10. 2015г.
368. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 –70949/1 од 07. 10. 2015 г.
369. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7 –64322/1 од 04. 10. 2015 г.
370. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-73457/1 од 09/10/2015 г.
371. Решение за распоредување на работник со бр.226-78722/1 од 22/10/2015 г.
372. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-73367/1 од 09/10/2015г.
373. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-73458/1 од 09/10/2015 г.
374. Решение за распоредување на работник со бр.226-78723/1 од 22/10/2015 г.
375. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-73425/1 од 09/10/2015 г.
376. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-73366/1 од 09/10/2015 г.
377. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-64441/1 од 04.10.2015 г.
378. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-64172/1 од 04.10.2015 г.
379. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-64397/1 од 04.10.2015 г.
380. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-64446/1 од 04.10.2015 г.
381. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-64444/1 од 04.10.2015 г.
382. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-64400/1 од 04.10.2015 г.
383. Решение за распоредување на работник со бр.13.3-71148/1 од 07/10/2015 г.
384. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-73251/1 од 09/10/2015 г.
385. Решение за распоредување на работник со бр. 16.10-67711/1 од 26.09.2008 г.
386. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7- од 09.10.2015 година
387. Решение за распоредување на работник со бр. 16.10.-72940/1 од 18.10.2008 г.
388. Решение за распоредување на работник со бр. 22.5-89530/1 од 30.12.2013 г.
389. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-70952/1 од 07.10.2015 г.
390. Решение за распоредување бр.13.3-71060/1 од 07.10.2015 година;
391. Решение за распоредување бр.13.3-71061/1 од 07.10.2015 година;
392. Решение за распоредување бр.13.3-71122/1 од 07.10.2015 година;
393. Решение за распоредување бр.13.3-71117/1 од 07.10.2015 година;
394. Решение за распоредување бр.13.3-71293/1 од 07.10.2015 година;
395. Решение за распоредување бр.13.3-74821/1 од 15.10.2015 година;
396. Решение за распоредување бр.13.3-75308/1 од 16.10.2015 година;
397. Решение за распоредување бр.13.3-22120/1 од 30.03.2015 година
398. Решение за распоредување бр.13.3-71366/1 од 07.10.2015 година;
399. Решение за распоредување бр.24.7-69183/1 од 05.10.2015 година;
400. Решение за распоредување бр.24.7-65514/1 од 04.10.2015 година;
401. Решение за распоредување бр.24.7-72099/1 од 08.10.2015 година;
402. Решение за распоредување бр.13.3-79709/1 од 28.10.2015 година;
403. Решение за распоредување бр.24.7-69613/1 од 05.10.2015 година;
404. Решение за распоредување бр.22.5-18969/1 од 19.03.2013 година;
405. Решение за распоредување бр.24.7-65677/1 од 04.10.2015 година;
406. Решение за распоредување бр.22.5-5256/1 од 24.01.2013 година;
407. Решение за распоредување бр.22.6-78259/1 од 21.10.2015 година;
408. Решение за распоредување бр.24.7-68847/1 од 05.10.2015 година;
409. Решение за распоредување бр.24.7-65850/1 од 04.10.2015 година;
410. Решение за распоредување бр.13.3-79890/1 од 28.10.2015 година;
411. Решение за распоредување бр.24.7-68896/1 од 05.10.2015 година;
412. Решение за распоредување бр.24.7-67504/1 од 04.10.2015 година;
413. Решение за распоредување бр.24.7-72267/1 од 05.10.2015 година;
414. Решение за распоредување бр.24.7-64642/1 од 04.10.2015 година;

415. Решение за распоредување бр.24.7-65483/1 од 04.10.2015 година;
416. Решение за распоредување бр.24.7-69834/1 од 05.10.2015 година;
417. Решение за распоредување бр.24.7-68573/1 од 05.10.2015 година;
418. Решение за распоредување бр.24.7-66202/1 од 04.10.2015 година;
419. Решение за распоредување бр.24.7-72904/1 од 09.10.2015 година;
420. Решение за распоредување бр.13.3-70503/1 од 06.10.2015 година;
421. Решение за распоредување бр.24.7-67294/1 од 04.10.2015 година;
422. Решение за распоредување бр.24.7-65631/1 од 04.10.2015 година;
423. Решение за распоредување бр.13.3-71162/1 од 07.10.2015 година;
424. Решение за распоредување бр.24.7-69567/1 од 05.10.2015 година;
425. Решение за распоредување бр.24.7-73419/1 од 09.10.2015 година;
426. Решение за распоредување бр.24.7-71881/1 од 08.10.2015 година;
427. Решение за распоредување бр.22.6-78253/1 од 21.10.2015 година;
428. Решение за распоредување бр.22.6-78254/1 од 21.10.2015 година;
429. Решение за распоредување бр.24.7-69170/1 од 05.10.2015 година.
430. Решение за распоредување на работник со бр. 247-69174 од 05.10.2015 година
431. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69185/1 од 05.10.2015 г.
432. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69209/1 од 05.10.2015 г.
433. Решение за распоредување на работник со бр. 38-62613/1 од 01.10.2015 г.
434. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69133/1 од 05.10.2015 г.
435. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69196/1 од 05.10.2015 г.
436. Решение за распоредување на работник со бр. 38-62484/1 од 01.10.2015 г.
437. Решение за распоредување на работник со бр. 225-63404 од 25.08.2011 г.
438. Решение за распоредување на работник со бр. 22.5-64827 од 05/09/2011 г.
439. Решение за распоредување на работник со бр. 38-62624/1 од 01.10.2015 г.
440. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69131/1 од 05.10.2015 г.
441. Решение за распоредување на работник со бр. 225-62712 од 22.08.2011 г.
442. Решение за распоредување на работник со бр. 14.3-46341/1 од 13.07.2009 г.
443. Решение за распоредување на работник со бр. 38-62222/1 од 01.10.2015 г.
444. Решение за распоредување на работник со бр. 38-62227/1 од 01.10.2015 г.
445. Решение за распоредување на работник со бр. 123-68780/1 од 01.11.2013 г.
446. Решение за распоредување на работник со бр. 38-62307/1 од 01.10.2015 г.
447. Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-69643 од 05.10.2015 г.
448. Решение за распоредување на работник со бр. 247-74642 од 15.10.2015 г.
449. Решение за распоредување на работник со бр. 247-67171 од 04.10.2015 г.
450. Решение за распоредување на работник со бр. 38-62453/1 од 01.10.2015 г.
451. Решение за распоредување на работник со бр. 38-62447/1 од 01.10.2015 г.
452. Решение за распоредување на работник со бр. 38-62449/1 од 01.10.2015 г.
453. Решение за распоредување на работник со бр. 247-65837/1 од 04.10.2015 г.
454. Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-77720/1 од 20/10/2015 г.
455. Решение за распоредување на работник со бр.24.7-66736 од 04.10.2015 г.
456. Решение за распоредување на работник со бр. 38-62441/1 од 01.10.2015 г.
457. Решение за распоредување на работник со бр. 247-77313 од 19.10.2015 г.

III. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3649/1
14 април 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

2128.

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИЦИ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ И ВО БИРОТО ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

1. Со оваа одлука се поништуваат следните правилници за систематизација на работните места во организационските единици за потребите на Министерството за внатрешни работи и во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи и тоа:

- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во организационски единици за потреби на Министерството: СД. бр. 13.3.2-620/1 од 11.4.2016 година и

- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Бирото за јавна безбедност: СД. бр. 22-622/1 од 11.4.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3649/2
14 април 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016074